



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

УПАТСТВО

**ЗА КОМУНИКАЦИЈА И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ НА СЛУЖБАТА
НА СОБРАНИЕТО СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ,
МЕЃУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СОБРАНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ПАРЛАМЕНТИТЕ
И ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Врз основа на член 32 став 2 од Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието на Република Северна Македонија број 01-565/1 од 29.1.2021 година, Генералниот секретар на Собранието на Република Северна Македонија донесе:

УПАТСТВО

ЗА КОМУНИКАЦИЈА И РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО СО ПАРЛАМЕНТИ НА ДРУГИ ДРЖАВИ, МЕЃУНАРОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СОБРАНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ПАРЛАМЕНТИТЕ И ДОМАШНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Општи одредби

Член 1

(1) Со ова упатство се уредува начинот на комуникација, прием, постапување, одговор и евиденција на барања за размена на информации на Службата на Собранието со парламенти на други држави, меѓународни парламентарни собранија и организации, професионални организации поврзани со парламентите и домашни организации.

(2) Во смисла на ова упатство, барањата за размена на информации се која било форма на интерес за информации, доставени писмено преку Одделение за канцелариско и архивско работење-писарница до Собранието или преку електронска пошта до Собранието или до вработен во Службата на Собранието.

(3) Одредбите од ова упатство ги применуваат сите организациони единици во службата определени со Правилникот за внатрешна организација на Службата на Собранието.

(4) Одредбите во ова упатство не се однесуваат на барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер.

Комуникација

Член 2

(1) Секторот за меѓународна соработка остварува комуникација и размена на информации со: меѓународните парламентарни собранија во кои Собранието на Република Северна Македонија има формирано постојани делегации, парламентите на други држави и Европскиот парламент, како и меѓународни организации и форуми за кои се формираат ад хок делегации.

(2) Секторот за работни тела остварува комуникација со работни тела од други парламенти или со меѓународни и домашни организации поврзани со работата на работните тела.

(3) Посебната организациона единица Парламентарен институт остварува комуникација и размена на информации со: Европскиот центар за парламентарни истражувања и документација; Меѓународната федерација на здруженија и институции на библиотеки; Меѓународниот совет на архиви; Меѓународниот форум на центрите на посетители во парламентите; Интерпарламентарната унија; други меѓународни парламентарни организации за кои добила задолжение.

Член 3

(1) За секое меѓународно парламентарно собрание и организација или професионални организации поврзани со парламентите каде Собранието членува или со кои соработува, на предлог на раководителот на организациона единица која остварува размена на информации и комуникација со соодветната организација и во консултација со собранискиот државен советник за меѓународна соработка, генералниот секретар на Собранието назначува лице за контактирање. При назначувањето ќе се води сметка за досегашните постигнувања и искуство во соработката со одредена меѓународна организација и меѓународно парламентарно собрание.

(2) Назначените лица за контактирање се задолжени:

- да ги остваруваат сите детали на кореспонденцијата;
- да ги почитуваат формата и роковите за размена на информации;
- да се координираат и комуницираат со лицата за контактирање од парламенти на други држави;
- да предлагаат одржување на настани;
- да споделуваат информации со службата во Собранието за работата, настаните и извештаите на организациите;
- редовно да внесуваат податоци во базите на соодветните организации и
- да поднесуваат извештаи за работата на соодветната организација до раководителот на организационата единица и до генералниот секретар на Собранието;
- ги доставува одговорите до меѓународната организација од која е добиен Прашалникот, согласно член 6 став 3 од ова Упатство.

Прием и постапување

Член 4

(1) По приемот на писмено добиени барања за размена на информации од парламенти на други држави, меѓународни парламентарни собранија и

организации, професионални организации поврзани со парламентите и домашни организации, генералниот секретар ги распределува до соодветната организациона единица.

(2) По приемот на барања за размена на информации пристигнати по електронска пошта, од парламенти на други држави, меѓународни парламентарни собранија и организации, професионални организации поврзани со парламентите и домашни организации, соодветното лице за контактирање:

- постапува по барањето доколку ја има бараната информација;
- го доставува преку непосредниот раководител до друг собраниски службеник во својата организациона единица, кој ја има бараната информација;
- го доставува преку генералниот секретар до друга организациона единица во Службата на Собранието која ја има бараната информација, до ресорно министерство во Владата на Република Северна Македонија или до друг надлежен орган.

(3) Барањата за размена на информации пристигнати по електронска пошта кај вработен во Службата или на адресите за контактирање на Собранието, од други парламенти, меѓународни и домашни организации за кои нема назначено лице за контактирање, се распределуваат преку генералниот секретар.

Одговор

Член 5

(1) Лицето за контактирање или собранискиот службеник кој го изработува одговорот како и хиерархиските претпоставени во нивната организациона единица се одговорни за точноста и објективноста на дадените информации, технички и јазични стандарди и определениот рок.

(2) Подготвените одговори кон писмено добиени барања како и кон барањата за размена на информации пристигнати по електронска пошта, се одобруваат хиерархиски во соодветната организациона единица.

(3) Во постапувањето со барањата за информации, сите организациони единици се должни да соработуваат меѓу себе.

Евиденција

Член 6

(1) За барањата за размена на информации добиени по електронска пошта или писмено преку писарница се води електронска евиденција кај организационата единица задолжена за размена со соодветниот барател и на заедничка електронска папка.

(2) Електронската евиденција содржи организација, назив, датуми на прием и доставен одговор.

(3) Одговорите на барањата за информации доставени по електронска пошта или писмено од други парламенти, меѓународни парламентарни организации или професионални организации поврзани со парламентите директно се изработуваат на англиски јазик и истите не се архивираат.

(4) Одговорите на барањата за информации од домашни организации поднесени писмено преку писарницата се доставуваат на барателот и се дел од електронската евиденција од став 1 и 2 на овој член.

(5) Одговорите на барањата за информации од домашни организации поднесени преку електронска пошта се праќаат на барателот и се дел од електронската евиденција од став 1 и 2 на овој член.

Член 7

(1) Назначените лица за контактирање на Собранието во меѓународните парламентарни организации или професионални организации поврзани со парламентите можат да поднесуваат соодветни барања за размена на информации до наведените организации или до поединечни парламенти.

(2) Иницијатива до кореспондентите за поднесување на барање за размена на информации до меѓународните парламентарни организации или професионални организации поврзани со парламентите може да поднесе пратеник во Собранието, генералниот секретар или раководителите на организационите единици преку генералниот секретар.

Член 8

Ова Упатство влегува во сила со денот на негово потпишување, а ќе се објави на веб-страницата на Собранието на Република Северна Македонија.



Број 01-140211

26.02 2024 година

Скопје

1. The first part of the document is a letter from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871.

2. The second part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

3. The third part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the State to the Governor, dated 18th March 1871, regarding the proposed amendments to the Constitution of the State.



1871
18th March